

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 144 Год. LXV | Вторник, 1 декември 2009

Цена на овој број е 190 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2880. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минералната суровина-минерална вода CO ² на „БХЗ Проект Девелопмент“ ДОО увоз-извоз Скопје на локалитетот „Лозишта“ с. Логоварди, општина Битола.....	3	2886. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник од редот на стручните работници на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Радовиш.....	4
2881. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Министерството за одбрана.....	3	2887. Решение за именување членови на Училишниот одбор – претставници на основачот на Државното средно училиште за образование и рехабилитација „Искра“ – Штип.....	5
2882. Одлука за распишување оглас за именување еден државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Скопје.....	3	2888. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	5
2883. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија.....	4	2889. Решение за разрешување и именување член на Советодавниот комитет на проектот за катастар и регистрација на недвижности.....	5
2884. Решение за именување на членови на Управниот одбор на Агенцијата за странски инвестиции на Република Македонија.....	4	2890. Решение за утврдување престанок на функцијата државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Скопје.....	5
2885. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник од редот на стручните работници на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Струмица.....	4	2891. Решение за именување член на Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности.....	6

	Стр.		Стр.
2892. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на националната Агенција за европски образовни програми и мобилност.....	6	2904. Решение за именување на претседател, членови и нивни заменици на Посебната комисија за утврдување условот – владеење на македонскиот јазик за стекнување на државјанство на Република Македонија.....	8
2893. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ Детски дом „11 Октомври“ - Скопје.....	6	2905. Програма за давање на земјоделско земјиште во државна сопственост на плодоуживање на одредена категорија социјално необезбедени лица.....	9
2894. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ Дом за доенчиња и мали деца – Битола.....	6	2906. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	13
2895. Решение за именување член на Советот за образование на возрасните.....	6	2907. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда...	13
2896. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за државни патишта.....	7	2908. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	13
2897. Решение за разрешување од должноста членови и за именување претседател и член на Одборот за надзор на материјално финансиска контрола на Институтот за акредитација на Република Македонија.....	7	2909. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	14
2898. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на ЈУ Национален парк Пелистер - Битола...	7	2910. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	14
2899. Решение за утврдување престанок на функцијата државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Куманово.....	7	2911. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	14
2900. Решение за утврдување престанок на функцијата државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Охрид.....	7	2912. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	14
2901. Решение за утврдување престанок на функцијата државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Струмица.....	8	2913. Одлука за целите на монетарната политика за 2010 година.....	15
2902. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на општината на ЈУ Национален парк Маврово - Маврови анови....	8	2914. Одлука за методологијата за утврдување исправка на вредноста и за издвојување посебна резерва од страна на Македонската банка за поддршка на развојот.....	15
2903. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник од редот на стручните работници на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Дебар.....	8	2915. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски активности.....	18
		2916. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за управување со ликвидносниот ризик на банките.....	18
		2917. Листа на спортисти на кои им е доделено Национално спортско признание за 2009 година.....	18
		2918. Исправка на Листа на категоризирани спортисти – Спортска надеж.....	18
		2919. Одлука за доделување на Државната награда „Св. Климент Охридски“ во 2009 година за највисоко признание за долгогодишни остварувања во областа на воспитанието, образованието, културата, уметноста, здравството, спортот, заштитата и унапредувањето на човековата околина и во социјалната дејност од јавен интерес на Република Македонија.....	19
		2920. Решение за постојани судски вештаци во Основниот суд во Свети Николе	19
		Огласен дел	1-60

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**2880.**

Врз основа на член 29 став 8 од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.11.2009 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА-МИНЕРАЛНА ВОДА СО² НА „БХЗ ПРОЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ“ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЛОЗИШТА“ С. ЛОГОВАРДИ, ОПШТИНА БИТОЛА

1. На „БХЗ ПРОЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ“ ДОО увоз-извоз Скопје се доделува концесија за експлоатација на минералната сировина – минерална вода и гас СО² на локалитетот „Ложишта“ с. Логоварди општина Битола, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Х	Координата У
T-1	4.543.784,00	7.533.466,00
T-2	4.543.778,00	7.533.314,00
T-3	4.543.680,00	7.557.294,00
T-4	4.543.640,00	7.533.400,00

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,01 \text{ км}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 20 (дваесет) години.

4. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/07 и 19/09).

5. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќање на концесиските надоместоци ќе се определат во Договорот за концесија за експлоатација.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-4924/1
24 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2881.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.11.2009 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА
СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на недвижната ствар-земјиште во површина од 135.242,00 м², лоцирано на КП 1900, 1938, 1973 и 1976, евидентирано во ИЛ бр. 312 КО Долно Дупени, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-5927/1
24 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2882.

Врз основа на член 19 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007), а во врска со одредбите на Одлуката за определување на бројот на државните правобранители во Државното правобранителство на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 ноември 2009 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ
ЕДЕН ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНОТО
ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ**

1. Се огласува именување еден државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Скопје.

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите предвидени во член 20 од Законот за државното правобранителство (да е државјанин на Република Македонија, да е дипломиран правник со работно искуство на правни работи најмалку пет години по положен правосуден испит и да ужива углед за вршење на функцијата), пријавите со потребните документи во оригинал или заверена фотокопија, да ги поднесат до Владата на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ и во дневниот печат.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во весниците „Дневник“, „Време“ и „Лајм“.

Бр.33-4839/3
24 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2883.

Врз основа на член 2 став 3 и член 18 од Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 36/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007, 161/2008 и 92/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 ноември 2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
НА КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА
ПЛАТАТА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ КОИ ГИ ИМЕНУВА
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2005, 71/2005, 2/2006, 8/2006, 46/2006, 18/2007, 94/2007, 103/2007, 126/2007, 138/2007, 39/2008, 137/2008, 154/2008, 63/2009 и 76/2009), во член 1 во табелата по алинејата „национален координатор за подготовка на Република Македонија за членство во НАТО – 3,0“ се додава нова алинеја, која гласи:

- „специјален претставник на Владата на Република Македонија за прашања од областа на европските интеграции – 3, 0“.

Член 2

Оваа одлука ќе се применува од 3 октомври 2009 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 33-5222/5	Заменик на претседателот
24 ноември 2009 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Владимир Пешевски, с.р.

2884.

Врз основа на член 8 од Законот за основање на Агенција за странски инвестиции на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/2004 и 81/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 ноември 2009 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТРАНСКИ ИН-
ВЕСТИЦИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За членови на Управниот одбор на Агенцијата за странски инвестиции на Република Македонија се именуваат:

- Раде Кеџман, раководител на Одделението за економско и финансиско работење во Министерството за транспорт и врски;

- Јордан Трајковски, од Министерството за финансии – Сектор за раководење и управување со средства;

- Исмаил Ебипи, советник за нормативно -правни работи од областа на јавното приватно партнерство во Министерството за економија;

- Аврам Стојчевски, управител на ДПТУ „Џонсонс Контролс“ – Скопје;

- Владимир Цветиновски, директор на Приватно претпријатие за маркетинг и комуникации „М Вижн“;

- Александар Аризанов, раководител на ревизија во „Дилоит и Туш“.

2. Со именувањето на новите членови на Управниот одбор на Агенцијата за странски инвестиции на Република Македонија на досегашните членови им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-908/7	Заменик на претседателот
24 ноември 2009 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Владимир Пешевски, с.р.

2885.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/2009) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008 и 82/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 ноември 2009 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК ОД РЕ-
ДОТ НА СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ НА ЈУ МЕЃУ-
ОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РА-
БОТА – СТРУМИЦА

1. Кирил Поп Трајков се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник од редот на стручните работници на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа –Струмица, поради заминување на друга должност.

2. За член на Управниот одбор – претставник од редот на стручните работници на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Струмица се именува Душан Димитриовски, дипл. правник во Центарот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-2041/2	Заменик на претседателот
24 ноември 2009 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Владимир Пешевски, с.р.

2886.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/2009) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008 и 82/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 ноември 2009 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК ОД РЕ-
ДОТ НА СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ НА ЈУ МЕЃУ-
ОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА
– РАДОВИШ

1. Димка Илијева се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник од редот на стручните работници на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Радовиш, поради заминување на друга должност.

2. За член на Управниот одбор – претставник од редот на стручните работници на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа - Радовиш се именува Павлинка Петрушева, дипл. социјален работник во Центарот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 33-2495/2
24 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2887.

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008 и 92/2008), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 24 ноември 2009 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ
ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА
ДРЖАВНОТО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА „ИСКРА“ – ШТИП

1. За членови на Училишниот одбор – претставници на основачот на Државното средно училиште за образование и рехабилитација „Искра“ – Штип се именуваат:

- Ирена Јорданова,
- Гордана Здравевска,
- Милена Ристова.

2. Со именувањето на членовите на Училишниот одбор – претставници на основачот на Државното средно училиште за образование и рехабилитација „Искра“ – Штип, на досегашните членови им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-3853/2 Заменик на претседателот
24 ноември 2009 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

2888.

Врз основа на член 55 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009 и 67/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 ноември 2009 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

1. Д-р Снежана Костадиноска Милошеска се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, поради заминување на друга должност.

2. За член на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија се именува Елена Трпковска, од Министерството за финансии - Сектор за буџети и фондови.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 33-4071/3
24 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

2889.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008 и 82/2008) и член 3 од Одлуката за образување Советодавен комитет на Проектот за катастар и регистрација на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.86/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 ноември 2009 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СО-
ВЕТОДАВНИОТ КОМИТЕТ НА ПРОЕКТОТ ЗА КА-
ТАСТАР И РЕГИСТРАЦИЈА НА НЕДВИЖНОСТИ

1. Д-р Снежана Костадиновска Милошеска се разрешува од должноста член на Советодавниот комитет на проектот за катастар и регистрација на недвижности, поради заминување на друга должност.

2. За член на Советодавниот комитет на Проектот за катастар и регистрација на недвижности се именува Игор Димитров, вработен во Министерството за финансии – Сектор за второстепена управна постапка, управни и судски спорови.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4507/3
24 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2890.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008 и 82/2008), а во врска со член 35 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 24 ноември 2009 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА
ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНО-
ТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ

1. На Драги Шуплиновски му се утврдува престанок на функцијата државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Скопје, заклучно со 23 ноември 2009 година поради истек на мандатот за кој е именуван, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 33-5367/2
24 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2891.

Врз основа на член 10 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 ноември 2009 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕД-
ВИЖНОСТИ

1. За член на Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности се именува Наташа Радеска Крстевска, вработена во Министерството за финансии - Сектор за второстепена управна постапка, управни и судски спорови.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-5392/2
24 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2892.

Врз основа на член 12 од Законот за основање на Национална агенција за европски образовни програми и мобилност („Службен весник на Република Македонија“ бр.113/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 ноември 2009 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕН-
ЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И
МОБИЛНОСТ

1. Весна Стојчевска се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, поради заминување на друга должност.

2. За член на Управниот одбор на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност се именува Марија Здравкова, од Министерството за финансии - Сектор за раководење и управување со средства.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-5467/2
24 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2893.

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/2009) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008 и 82/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 ноември 2009 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈУ ДЕТСКИ ДОМ „11 ОКТОМВРИ“
- СКОПЈЕ

1. Милан Антовски се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на Јавната установа Детски дом „11 Октомври“ – Скопје, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 33-5469/2
24 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2894.

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/2009) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008 и 82/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 ноември 2009 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈУ ДОМ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ
ДЕЦА – БИТОЛА

1. Биљана Тошевска се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на Јавната установа Дом за доенчиња и мали деца – Битола, на нејзино барање.

2 Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 33-5488/2
24 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2895.

Врз основа на член 9 од Законот за образование на возрасните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008 и 82/2008), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 24 ноември 2009 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ ЗА
ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ

1. За член на Советот за образование на возрасните - од Министерството за образование и наука се именува Елизабета Тодоровска, државен секретар во Министерството за образование и наука.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-5570/2
24 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2896.

Vrz основа na člen 17 stav 1 od Zakonot za javnite pатишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 52/2009 и 114/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 ноември 2009 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
ДРЖАВНИ ПАТИШТА

1. Игор Ѓорѓиоски се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Агенцијата за државни патишта.

2. За член на Управниот одбор на Агенцијата за државни патишта се именува Тања Костовска, од Министерството за финансии - Сектор за буџети и фондови.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-5577/2
24 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2897.

Врз основа на член 21 од Законот за акредитација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 120/2009), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 24 ноември 2009 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ
И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕН НА
ОДБОРОТ ЗА НАДЗОР НА МАТЕРИЈАЛНО ФИ-
НАНСИСКА КОНТРОЛА НА ИНСТИТУТОТ ЗА
АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Од должноста членови Одборот за надзор на материјално финансиска контрола на Институтот за акредитација на Република Македонија се разрешуваат:

- Љубомир Јорданов
- Елизабета Хочеvar Јанковска

2. За претседател и член на Одборот за надзор на материјално финансиска контрола на Институтот за акредитација на Република Македонија се именуваат:

а) за претседател
- Душко Тасев, од Министерството за финансии
б) за член

- Лилјана Ѓуровска, од Министерството за финансии

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-5623/2
24 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2898.

Врз основа на член 138 став 1 и 2 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006 и 84/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 ноември 2009 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ НАЦИОНАЛЕН
ПАРК ПЕЛИСТЕР - БИТОЛА

1. Меџит Имеровски се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавната установа Национален парк Пелистер – Битола.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-5877/2
24 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2899.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008 и 82/2008), а во врска со член 35 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 24 ноември 2009 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА
ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНОТО
ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА КУМАНОВО

1. На Сунчица Чуриќ и се утврдува престанок на функцијата државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачје-то на Куманово, поради истек на мандатот за кој е име-нувана.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 33-6055/1
24 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

2900.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008 и 82/2008), а во врска со член 35 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/2007), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 24 ноември 2009 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА
ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНО-
ТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОХРИД

1. На Боби Горичан му се утврдува престанок на функцијата државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Охрид, поради истек на мандатот за кој е именуван.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 33-6056/1
24 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2901.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008 и 82/2008), а во врска со член 35 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 24 ноември 2009 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СТРУМИЦА

1. На Мирјана Панајотова и се утврдува престанок на функцијата државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Струмица, поради истек на мандатот за кој е именувана.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 33-6057/1
24 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

2902.

Врз основа на член 138 став 1 и 2 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006 и 84/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 ноември 2009 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОП-
ШТИНАТА НА ЈУ НАЦИОНАЛЕН ПАРК МАВРОВО
- МАВРОВИ АНОВИ**

1. Фуат Черкези се разрешува од должноста член на Управниот одбор –претставник на општината Маврово и Ростуша на Јавната установа Национален парк Маврово -Маврови Анови .

2. За член на Управниот одбор претставник на Општината Маврово и Ростуша на Јавната установа Национален парк Маврово -Маврови Анови се именува Целал Абдиу.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-6058/1
24 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2903.

Врз основа на член 48 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005, 111/2005, 40/2007, 98/2008 и 161/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2009 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК ОД РЕДОТ НА СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ НА ЈУ МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – ДЕБАР

1.Назиф Бекири се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник од редот на стручните работници на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Дебар, поради заминување на друга должност.

2. За член на Управниот одбор – претставник од редот на стручните работници на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Дебар се именува Моиси Даци, правник во Центарот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 33-6080/1
24 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2904.

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за државјанство на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/92, 8/2004 и 98/2008), а во врска со член 2 и 3 од Одлуката за образување Посебна комисија за утврдување условот - владеење со македонскиот јазик за стекнување на државјанство на Република Македонија, бр.17-3093/1 од 1 ноември 1993 година, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 ноември 2009 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И
НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ПОСЕБНАТА КОМИСИЈА
ЗА УТВРДУВАЊЕ УСЛОВОТ – ВЛАДЕЕЊЕ НА МА-
КЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ДР-
ЖАВЈАНСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. За претседател, членови и нивни заменици на Посебната комисија за утврдување условот – владеење на македонскиот јазик за стекнување на државјанство на Република Македонија се именуваат:

а) за претседател:

б) за заменик на претседателот:

б) за заменик на претседателот:

- Билјана Туцаровска, советник за издавачка дејност во Министерството за култура

в) за членови:

- Емилија Ставридис, раководител на одделение во Министерството за образование и наука

- Хајрие Елези, помошник раководител на сектор во Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор

г) за нивни заменици:

- Гордана Апостоловска, советник во одделение во Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија

- Назиктере Сулејмани, советник во Министерство-
то за образование и наука,

2. Со именувањето на претседателот, членовите и нивните заменици на Посебната комисија за утврдување условот – владеење на македонскиот јазик за стекнување на државјанство на Република Македонија на досегашните им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-6096/1
24 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2905.

Врз основа на член 40 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија” бр.135/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.11.2009 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ДАВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ НА ПЛОДОУЖИВАЊЕ
НА ОДРЕДЕНА КАТЕГОРИЈА СОЦИЈАЛНО НЕОБЕЗБЕДЕНИ ЛИЦА**

Член 1

Со оваа програма се определува категоријата на социјално необезбедени лица, фондот на земјоделско земјиште во државна сопственост, постапката за давање на земјоделското земјиште во државна сопственост на плодуюживање, инфраструктурата на земјиштето и носителите на активностите.

Член 2

Категорија на социјално необезбедени лица кои имаат право на плодуюживање согласно оваа програма, се лица на кои единствен извор на приход во претходната година им е приход од вршење на земјоделска дејност и оствариле годишен приход не поголем од 1.200.000 денари, не се корисници на земјоделско земјиште во државна сопственост врз основа на договор за плодуюживање во моментот на поднесување на барањето за доделување на земјоделско земјиште во државна сопственост на плодуюживање и кои се запишани во регистарот на вршители на земјоделска дејност или се стекнале со статус на индивидуални земјоделци согласно прописите на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија.

Земјоделското земјиште во државна сопственост се дава на плодуюживање во постапка што ја спроведува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство согласно одредбите на оваа програма.

Член 3

Предмет на постапка за давање на плодуюживање според оваа програма е земјоделското земјиште во државна сопственост во следните катастарски општини:

Ред. Бр.	Катастарска Општина	ИЛ	КП	Место Викано	Култура	Класа	Површина		
							ха	ар	м2
1	Буриловци	49	24/5	Бела земја	нива	4	4	96	00
2	Буриловци	49	24/3	Бела земја	нива	4	4	86	01
3	Буриловци	49	24/4	Бела земја	нива	4	4	86	01
4	Буриловци	50	702/1	Немашница	нива	3	4	90	56
5	Буриловци	49	24/2	Бела земја	нива	4	4	97	60
6	Буриловци	50	702/2	Немашница	нива	3	4	88	76
7	Буриловци	211	24	Бела земја	нива	4	5	00	00
8	Буриловци	49	713	Немашница	нива	3	3	82	95
9	Буриловци	211	24	Бела земја	нива	4	3	18	51
10	Буриловци	50	693	Друм	нива	3	5	03	30
							46	49	70
11	Ерџелија	2	10/1	Сулејманец	нива	4	4	44	06
12	Ерџелија	48	710	Кремен	нива	4	3	26	36
13	Ерџелија	2	208/1	Сулејманец	нива	4	4	91	00
14	Ерџелија	112	224	Кремен	нива	5	4	95	42
15	Ерџелија	112	243/2	Ковиљ	нива	4	3	73	00
							21	29	84
16	Кнежје	58	298	Река	нива	5	3	11	08
17	Кнежје	298	1225	Расје	нива	4	10	00	00
							13	11	08
18	Малино	203	1084	маслинка	нива	4	6	24	85
19	Малино	203	1215/1	Село	нива	4	1	18	92
20	Малино	203	2920	Дрњак	нива	5	5	00	00
							12	43	77
21	Мездра	1	91	Герен	нива	4	2	02	48
22	Мездра	1	99	Герен	нива	5	5	37	14
23	Мездра	1	17	Г.рид	нива	4	7	24	21
24	Мездра	50	184	Дрид	нива	4	3	54	08
25	Мездра	211	127	Широко поле	нива	4	7	14	21
26	Мездра	1	81	Лозја	нива	5	5	17	15
							30	49	27

27	Мечкуевци	265	1498/1	Жужљак	нива	6	4	70	88
28	Мечкуевци	56	1717	Меѓу три пата	нива	4	5	69	46
29	Мечкуевци	118	1571/2	Друм	нива	3	5	10	00
30	Мечкуевци	265	1498/5	Жужљак	нива	6	4	84	86
31	Мечкуевци	118	1571/4	Друм	нива	3	5	51	60
32	Мечкуевци	265	1498/4	Жужљак	нива	4	4	75	48
33	Мечкуевци	118	1573	Друм	нива	3	5	52	19
34	Мечкуевци	118	1577	Друм	нива	3	5	20	21
35	Мечкуевци	118	1575/1	Друм	нива	3	5	51	06
36	Мечкуевци	118	1575/2	Друм	нива	3	5	43	85
37	Мечкуевци	128	1525/3	Жужљак	нива	4	4	12	69
38	Мечкуевци	118	1949/1	Друм	нива	3	5	30	95
39	Мечкуевци	265	1498/8	Жужљак	нива	6	4	84	67
40	Мечкуевци	128	1525/2	Жужљак	нива	4	4	12	70
41	Мечкуевци	118	2015	Друм	нива	3	4	95	36
42	Мечкуевци	118	2021	Друм	нива	3	4	93	47
43	Мечкуевци	118	1949	Друм	нива	3	5	46	88
						86	06	31	
44	Мустафино	151	1488/3	Калдрма	нива	3	4	33	55
45	Мустафино	151	1488/3	Калдрма	нива	3	6	07	74
46	Мустафино	151	1488/3	Калдрма	нива	3	6	07	74
47	Мустафино	151	1292	Герен	нива	4	5	13	99
48	Мустафино	151	1292	Герен	нива	4	5	02	40
						26	65	42	
49	Немаџици	224	187/2	Помајбног	нива	5	4	95	56
50	Немаџици	224	5026/2	Д.Дубица	нива	4	4	93	22
51	Немаџици	224	1844/3	Смрково	нива	5	4	99	16
52	Немаџици	109	1840/3	Гурково	нива	5	4	94	80
53	Немаџици	224	5026/1	Д.Дубица	нива	4	4	95	62
54	Немаџици	224	1844/4	Смрково	нива	5	4	98	35
55	Немаџици	224	1844/1	Смрково	нива	5	4	98	95
56	Немаџици	224	5023/4	Д.Дубица	нива	4	5	03	50
57	Немаџици	224	5023/2	Д.Дубица	нива	4	4	98	71
58	Немаџици	109	1840/4	Гурково	нива	4	4	96	80
59	Немаџици	224	5023/2	Д.Дубица	нива	4	4	95	11
60	Немаџици	109	1840/2	Гурково	нива	5	4	70	00
61	Немаџици	224	5859	Данева чука	нива	4	4	61	75
62	Немаџици	224	6236	Југово	нива	5	5	66	86
63	Немаџици	224	5013	Гошев кладене	нива	5	5	00	00
64	Немаџици	224	5859	Данева чука	нива	4	5	00	00
65	Немаџици	224	3751	Маркова челм	нива	5	5	93	18
66	Немаџици	224	4918	Д.дабица	нива	5	5	00	00
67	Немаџици	224	4599	Јанчев смрк	нива	5	5	00	00
68	Немаџици	224	4599	Јанчев смрк	нива	5	5	00	00
69	Немаџици	224	4599	Јанчев смрк	нива	5	5	00	00
70	Немаџици	224	5489	Црвен брег	нива	5	6	18	26
71	Немаџици	224	4901	Д.дабица	нива	4	6	87	27
72	Немаџици	224	5013	Гошев кладене	нива	5	5	00	00
73	Немаџици	224	5859	Данева чука	нива	4	5	84	11
74	Немаџици	224	4599	Јанчев смрк	нива	5	5	00	00
75	Немаџици	224	4574	Јанчев смрк	нива	5	6	15	02
76	Немаџици	224	5013	Гошев кладене	нива	5	5	00	00
						176	66	23	
77	Орел	88	1854/2	Главиница	нива	4	5	04	80
78	Орел	361	1370/2	Герен	нива	4	5	00	20
79	Орел	361	1370/5	Герен	нива	5	5	02	40
80	Орел	88	1854/3	Главиница	нива	4	5	01	80
81	Орел	361	1370/4	Герен	нива	4	5	06	60
82	Орел	361	1370/6	Герен	нива	5	4	99	60
83	Орел	361	1370/3	Герен	нива	5	5	02	20
84	Орел	362	1370	Герен	нива	4	5	00	00
85	Орел	362	1370	Герен	нива	4	5	00	00
86	Орел	362	1370	Герен	нива	4	6	00	00
87	Орел	362	1370	Герен	нива	4	5	00	00
						56	17	60	
88	Павлешенци	438	2340	Лоза крст	нива	4	5	17	05
89	Павлешенци	142	3000	Бис ерек	нива	4	8	00	00
						13	17	05	
90	Пеширово	50	26/1	Кумче	нива	5	4	44	06
91	Пеширово	50	74/2	Кумче	нива	4	3	98	98
92	Пеширово	50	74/1	Кумче	нива	4	4	21	37
93	Пеширово	50	82	Кумче	нива	4	3	12	39
						15	76	80	
94	Ранченци	111	2344/2	Смајлова чука	нива	4	4	19	07
95	Ранченци	111	2263	Друм	нива	4	5	17	59
96	Ранченци	315	2025/2	Брегово	нива	4	5	00	40
97	Ранченци	111	1937/1	Смајлова чука	нива	4	4	94	46
98	Ранченци	111	2261	Друм	нива	4	3	87	51
99	Ранченци	111	1937/2	Смајлова чука	нива	3	4	98	45
100	Ранчинци	111	2266	Друм	нива	4	7	08	09
101	Ранчинци	111	2025	Барово	нива	4	5	50	45
102	Ранчинци	111	2025	барово	нива	4	5	50	45
103	Ранчинци	111	2266	Друг	нива	4	7	08	09
						53	34	56	

104	Св.Николе	794	1259/1	Поглед	нива	4	3	32	51
105	Св.Николе	794	1028/1	Брегово	нива	4	3	95	88
106	Св.Николе	794	3764/2	Медово	нива	4	2	90	33
107	Св.Николе	794	1224/1	Поглед	нива	4	4	54	74
108	Св.Николе	794	7666	Гурче	нива	2	3	81	96
109	Св.Николе	794	3540/1	Медово	нива	5	4	95	67
110	Св.Николе	794	1038/1	Црн камен	нива	3	2	98	98
111	Св.Николе	794	1067/1	Црн камен	нива	35	00	67	67
112	Св.Николе	794	7555/1	Гурче	нива	2	2	95	99
113	Св.Николе	794	7727/2	Гурче	нива	3	2	72	39
114	Св.Николе	794	7664	Гурче	нива	4	2	83	60
115	Св.Николе	794	3220	Југово	нива	4	7	89	08
116	Св.Николе	794	1256/2	Поглед	нива	4	4	16	83
117	Св.Николе	794	2842/4	Југово	нива	4	3	54	29
118	Св.Николе	794	5979/1	Велешки пат	нива	4	5	34	35
119	Св.Николе	794	181	Брегово	нива	4	4	09	16
120	Св.Николе	794	7483/1	Дудин дол	нива	4	2	01	69
121	Св.Николе	794	7555/2	Гурче	нива	2	2	93	19
122	Св.Николе	794	3271/3	Бела чука	нива	4		29	33
123	Св.Николе	794	1343	Орлова река	нива	4	7	05	69
124	Св.Николе	794	3134/1	Југово	нива	4	4	10	36
125	Св.Николе	794	1339	Орлова река	нива	4	3	05	96
126	Св.Николе	794	791/2	Суво поле	нива	4	4	69	54
127	Св.Николе	794	3303/2	Бела чука	нива	5	4	82	30
128	Св.Николе	794	3490/11	Медово	нива	5	1	03	93
129	Св.Николе	794	1129	Црн камен	нива	3	3	42	94
130	Св.Николе	794	1519	Г.ливади	нива	4	4	53	02
131	Св.Николе	794	3643/4	Медово	нива	5	3	79	70
132	Св.Николе	794	6435/2	Петлач	нива	4	4	83	09
133	Св.Николе	794	6444/4	Велешки пат	нива	4	5	14	07
134	Св.Николе	794	3271/1	Бела чука	нива	4	4	34	14
135	Св.Николе	794	3740	Медово	нива	4	1	69	37
136	Св.Николе	794	1400	Орлева река	нива	4	2	40	23
137	Св.Николе	794	3763	Медово	нива	4	5	18	77
138	Св.Николе	794	3737	Медово	нива	4	2	11	01
139	Св.Николе	794	764/1	Суво поле	нива	4	4	06	12
140	Св.Николе	794	7742	Гурче	нива	4	2	91	97
141	Св.Николе	794	875/1	Суво поле	нива	4	4	80	65
142	Св.Николе	794	1259/2	Поглед	нива	4	3	29	32
143	Св.Николе	794	3490/7	Медово	нива	5	4	21	32
144	Св.Николе	794	3540/3	Медово	нива	5	4	93	26
145	Св.Николе	794	297/3	Главиница	нива	4	5	04	60
146	Св.Николе	794	718/2	Суво поле	нива	4	4	50	35
147	Св.Николе	794	791/1	Суво поле	нива	4	4	70	54
148	Св.Николе	794	3303/1	Бела чука	нива	5	4	52	16
149	Св.Николе	794	1517/1	Г.ливади	нива	4	4	54	63
150	Св.Николе	794	3643/1	Медово	нива	5	2	02	95
151	Св.Николе	794	3280/1	Бела чука	нива	5	4	00	18
152	Св.Николе	794	6474	Велешки пат	нива	4	00	54	10
153	Св.Николе	794	751/1	Летиште	нива	4	5	48	45
154	Св.Николе	794	297/7	Главиница	нива	4	3	62	40
155	Св.Николе	794	297/8	Главиница	нива	4	5	00	80
156	Св.Николе	794	3801/1	Медово	нива	5	4	98	52
157	Св.Николе	794	279/5	Главиница	нива	4	4	99	00
158	Св.Николе	794	3126	Југово	нива	4	4	23	28
159	Св.Николе	794	3239/1	Сулејманец	нива	4	4	91	80
160	Св.Николе	794	3049/2	Југово	нива	4	3	49	57
161	Св.Николе	794	714/1	Суво поле	нива	4	5	32	99
162	Св.Николе	794	190/1	Брегово	нива	4	5	25	45
163	Св.Николе	794	297/2	Главиница	нива	5	5	01	20
164	Св.Николе	875	6383	Влаш кладенец	нива	3	5	00	00
165	Св.Николе	794	1010	Брегово	нива	4	1	32	29
166	Св.Николе	794	1012	Брегово	нива	3	2	14	03
167	Св.Николе	794	1006	Црн камен	нива	3	00	55	00
168	Св.Николе	794	999	Црн камен	нива	3	3	63	84
169	Св.Николе	794	3138	Југово	нива	5	6	00	38
170	Св.Николе	794	3138	Југово	нива	4	2	00	12
171	Св.Николе	794	121/1	Брегово	нива	4	6	21	82
172	Св.Николе	794	190	Брегово	нива	4	4	32	01
173	Св.Николе	794	3764	Медово	нива	4	2	89	53
174	Св.Николе	794	3776	Чиравец	нива	5	2	00	00
175	Св.Николе	794	3089/1	Југово	нива	5	4	97	19
176	Св.Николе	794	3907/1	Бунарче	нива	4	4	12	86
177	Св.Николе	794	7678/1	Гурче	нива	5	2	20	28
178	Св.Николе	794	3016	Југово	нива	4	7	42	75
179	Св.Николе	794	269	Брегово	нива	5	6	82	36
180	Св.Николе	794	3134	Југово	нива	4	7	92	64
181	Св.Николе	794	1260	Поглед	нива	4	4	55	02

182	Св.Николе	794	1084	Црн камен	нива	3	1	50	82
183	Св.Николе	794	888	Суво поле	нива	4	1	00	00
184	Св.Николе	794	7574/1	Гурче	нива	2	00	24	18
185	Св.Николе	794	718/3	Гурче	нива	4	4	55	56
							262	10	05
186	Сопот	105	1479	Павкови трла	нива	/	7	00	00
187	Сопот	180	170	Локва	нива	3	11	64	21
188	Сопот	180	176	Локва	нива	3	7	00	00
189	Сопот	180	2014	Поглед	нива	4	6	95	82
190	Сопот	180	624	Трн дол	нива	4	1	12	36
191	Сопот	180	632/1	Трн дол	нива	4	1	87	42
192	Сопот	180	1305	Турски гробишта	нива	5	4	18	79
							39	78	60
193	Црнилиште	6	19/6	Дудин дол	нива	4	5	18	80
194	Црнилиште	6	313/2	Алибег чешма	нива	6	4	70	37
195	Црнилиште	6	230/1	Алибег чешма	нива	6	3	22	96
196	Црнилиште	6	313/3	Алибег чешма	нива	6	4	55	86
197	Црнилиште	6	100	Кади аргач	нива	4	5	36	34
198	Црнилиште	6	230/2	Алибег чешма	нива	6	3	50	06
199	Црнилиште	6	230/4	Алибег чешма	нива	6	3	43	64
200	Црнилиште	6	230/3	Алибег чешма	нива	6	3	55	89
201	Црнилиште	6	313/3	Алибег чешма	нива	6	4	22	49
202	Црнилиште	6	89	Кади аргач	нива	4	3	99	88
203	Црнилиште	6	290	Маздра	нива	4	2	75	65
204	Црнилиште	6	107	Аргач	нива	4	3	99	07
205	Црнилиште	6	150	Аргач	нива	4	2	83	38
							51	34	39
Се вкупно:							904	90	67

Член 4

Барањето за доделување на земјоделско земјиште на плодуюживање, се поднесуваат до Подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, што го покрива подрачјето на кое се наоѓа земјиштето што се нуди на плодуюживање, на стандарден образец кој се подига во Подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство кон кој се приложува и следната документација:

1. Потврда или Уверение од Управата за јавни приходи не постаро од шест месеци, за видот и висината на остварениот приход на подносителот на барањето во претходната година.

2. Потврда од Подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, дека барателот е запишан во регистарот на вршители на земјоделска дејност или доказ од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија за стекнат статус на индивидуален земјоделец.

Исполнувањето на условот од член 2 став 1 од оваа програма дека барателот не е корисник на земјоделско земјиште во државна сопственост врз основа на договор за плодуюживање во моментот на поднесување на барањето за доделување на земјоделско земјиште во државна сопственост на плодуюживање, од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се утврдува по службена должност.

Барањата за доделување на земјоделско земјиште во државна сопственост на плодуюживање може да се поднесуваат најдоцна во рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на оваа програма.

Списоците на пријавените кандидати, со барањата и соодветната документација, Подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги доставува до Секторот за регистрирање и управување со земјоделско земјиште при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 5

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство решава за доделување земјоделското земјиште на плодуюживање или за одбивање на барањето по секое поединечно барање во зависност од исполнувањето на условите од член 2 од оваа програма согласно Законот за општа управна постапка.

Доколку се поднесени две или повеќе барања за доделување на исто земјоделско земјиште во државна сопственост кои ги исполнуваат условите од оваа програма, земјоделското земјиште кое е предмет на постапка се доделува на барателот кој во рокот утврден со оваа програма, прв поднел комплетно барање.

Член 6

Со лицата кои што ги исполнуваат условите согласно оваа програма за добивање на земјоделско земјиште на плодуюживање, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство склучува писмен договор за плодуюживање, кој особено содржи податоци за земјиштето што се дава на плодуюживање (катастарски ознаки, површина, месноста каде што се наоѓа, култура, класа и др.), времетраењето на договорот, престанокот и раскинувањето на договорот.

Член 7

Договорот за давање на земјоделско земјиште на плодуюживање, се склучува на временски период од три години.

Член 8

Земјоделското земјиште во државна сопственост се дава на плодуюживање според податоците утврдени во катастарската евиденција.

Воведување во владение на плодуюживателите на земјоделското земјиште се врши комисијски на записник на денот на предавањето на земјиштето.

Член 9

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-5073/1
24 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**2906.**

Врз основа на член 8 став 2 од Законот за инвестициони фондови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/2009), постапувајќи по барањето на Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје број 03-214/1 од 16.10.2009 година, Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 11.11.2009 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност на Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје за пренос на административните работи кои се однесуваат на водење на деловни книги и сметки и изготвување на финансиски извештаи на правното лице ЕВИВА -ВЕ ДОО Скопје, со седиште на ул. „Московска“ бр. 7-4/4, Скопје.

2. Административните работи од точка 1 на ова Решение, кои се пренесуваат на правното лице ЕВИВА -ВЕ ДОО Скопје ќе се извршуваат во име и за сметка на Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје.

3. Правното лице ЕВИВА -ВЕ ДОО Скопје, административните работи од точка 1 на ова Решение ќе ги извршува самостојно, односно не смее да ги пренесува на други.

4. Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје во целост одговара за административните работи кои се однесуваат на водење на деловни книги и сметки и изготвување на финансиски извештаи, кои се пренесуваат на правното лице ЕВИВА -ВЕ ДОО Скопје.

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а истото ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-2653/6 Комисија за хартии од вредност
11 ноември 2009 година Претседател,
Скопје **Марина Накева-Кавракова, с.р.**

2907.

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, бр.25/2007 и бр.07/2008 година) и член 4 и член 7 од Законот за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ на јавни давачки во траен влог во друштвата АД Органско-хемиска индустрија Наум Наумовски-Борче Скопје, АД за истражување, проектирање, производство и изградба на енергетски индустриски објекти со полна одговорност ЕМО-Охрид, Тутунски комбинат АД Прилеп и Друштво за производство на производи со посебна намена 11 Октомври-Еуро композити АД Прилеп (Службен весник на Република Македонија бр.159/2008), постапувајќи по барањето на Тутунски комбинат АД Прилеп за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност од 02.10.2009 година, Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на 11.11.2009 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА**

1. На Тутунски комбинат АД Прилеп се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - втора емисија на 1.335.395 обични акции, во вредност од 68.278.746,35 евра односно 4.176.296.832 денари согласно со Одлуката бр. 02-1/2 од 31.07.2009 година

за зголемување на основната главнина на Тутунски комбинат АД Прилеп со издавање на втора емисија на хартии од вредност - обични акции по пат на приватна понуда.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката бр. 02-1/2 од 31.07.2009 година за зголемување на основната главнина на Тутунски комбинат АД Прилеп со издавање на втора емисија на хартии од вредност - обични акции по пат на приватна понуда.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот на хартии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

7. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-2669/11 Комисија за хартии од вредност
11 ноември 2009 година Претседател,
Скопје **Марина Накева-Кавракова, с.р.**

2908.

Врз основа на член 47 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/05, 25/07 и 07/2008), постапувајќи по барањето на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје број 08-7608/1 од 21.10.2009 година, Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 11.11.2009 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава времена согласност за именување на Антонио Панев -дипломиран економист, за вршител на должност директор на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје со седиште на ул. „Кузман Јосифовски-Питу“ бр.1, Скопје.

2. Согласноста за именување на Антонио Панев за вршител на должност директор на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје се дава за период од 30 (триесет) работни дена, согласно со одлуката на Одборот на Директори на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје број 0202-7568/1 од 19.10.2009 година.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и истото ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-2824/4 Комисија за хартии од вредност
11 ноември 2009 година Претседател,
Скопје **Марина Накева-Кавракова, с.р.**

2909.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за инвестициони фондови („Службен весник на Република Македонија” бр. 12/2009), постапувајќи по барањето на Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје број 03-217/1 од 20.10.2009 година, Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 11.11.2009 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност на измените и дополнувањата на Статутот на Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје заради усогласување на работењето на основаните друштва за управување со инвестициски фондови согласно со член 149 од Законот за инвестициски фондови.

2. Измените и дополнувањата од точка 1 на ова решение се вршат врз основа на Одлуката бр. 07-209/1 од 06.10.2009 година за измена и дополнување на Статутот на Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје донесена на ден 06.10.2009 година од страна на Собранието на акционери на Друштвото.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а истото ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-2816/5 Комисија за хартии од вредност
11 ноември 2009 година Претседател,
Скопје **Марина Накева-Кавракова, с.р.**

2910.

Врз основа на член 18 и член 19 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија” бр. 12/2009), постапувајќи по барањето на Друштвото за управување со фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје број 03-217/1 од 20.10.2009 година, Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 11.11.2009 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на лицето Александар Манев, роден на ден 13.11.1978 година во Скопје, за извршен член на Одборот на директори односно Главен извршен директор на Друштвото за управување со фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје.

2. Согласноста за именување на лицето Александар Манев се дава за период од четири години од денот на донесувањето на ова Решение, согласно со Одлуката бр. 07-209/3 за избор на членови на Одборот на директори донесена на ден 06.10.2009 година од страна на Собранието на акционери и Одлуката бр. 07-19/2 од 07.10.2009 година донесена од Одборот на директори на Друштвото за управување со фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје.

3. Ова решение престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на разрешување на лицето од точка 1 на ова решение од функцијата извршен член на Одборот на директори на Друштвото за управување со фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје и во други случаи утврдени со закон.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-2816/6 Комисија за хартии од вредност
11 ноември 2009 година Претседател,
Скопје **Марина Накева-Кавракова, с.р.**

2911.

Врз основа на член 18 и член 19 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија” бр. 12/2009), постапувајќи по барањето на Друштвото за управување со фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје број 03-217/1 од 20.10.2009 година, Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 11.11.2009 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на лицето Коста Костадиновски, роден на ден 16.04.1983 година во Скопје, за извршен член на Одборот на директори односно извршен директор на Друштвото за управување со фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје.

2. Согласноста за именување на лицето Коста Костадиновски се дава за период од четири години од денот на донесувањето на ова Решение, согласно со Одлуката бр. 07-209/3 за избор на членови на Одборот на директори донесена на ден 06.10.2009 година од страна на Собранието на акционери и Одлуката бр. 07-19/2 од 07.10.2009 година донесена од Одборот на директори на Друштвото за управување со фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје.

3. Ова решение престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на разрешување на лицето од точка 1 на ова решение од функцијата извршен член на Одборот на директори на Друштвото за управување со фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје и во други случаи утврдени со закон.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-2816/7 Комисија за хартии од вредност
11 ноември 2009 година Претседател,
Скопје **Марина Накева-Кавракова, с.р.**

**АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
2912.**

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Петрово - Општина Гевгелија.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 7-от ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за КО Петрово, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ” бр.34/72 и 13/78).

Бр. 09-18683/1
26 ноември 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2913.

Врз основа на член 64 став 1 тоčka 1, а во врска со член 3 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 03/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 129/06), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА ЦЕЛИТЕ НА МОНЕТАРНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2010 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се утврдуваат целите на монетарната политика за 2010 година.

2. Основната цел на монетарната политика е одржување на ценовната стабилност во економијата.

3. Посредната цел на монетарната политика во 2010 година ќе биде одржувањето стабилен номинален девизен курс на денарот во однос на еврото, во функција на остварување на основната цел од точка 2 на оваа одлука.

4. Народната банка на Република Македонија со монетарната политика ќе ја поддржува макроекономската политика на Република Македонија за 2010 година, без притоа да се загрозува остварувањето на основната цел на монетарната политика, утврдена во точка 2 на оваа одлука.

5. Оваа одлука се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр. 02-15/XI-1/2009
30 ноември 2009 година
Скопје

Гувернер и претседател
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
м-р **Петар Гошев**, с.р.

2914.

Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 3/2002, 51/2003, 85/2003, 40/2004, 61/2005 и 129/2006) и член 14 став 6 од Законот за Македонската банка за поддршка на развојот („Службен весник на РМ“ бр. 105/2009), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА И ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ ПОСЕБНА РЕЗЕРВА ОД СТРАНА НА МАКЕДОНСКАТА БАНКА ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со оваа одлука се пропишува посебна методологија за утврдување исправка на вредноста, односно за издвојување посебна резерва од страна на Македонската банка за поддршка на развојот (во понатамошниот текст: МБПР).

2. За потребите на оваа одлука, МБПР е должна да изврши класификација на секоја активна билансна и вонбилансна ставка според степенот на кредитен ризик на кој е изложена како резултат на таа ставка (во понатамошниот текст: изложеност на кредитен ризик), на начин и според критериумите предвидени во точките 5, 6, 7, 8, 12, 13, 19, 20 и 27 од Одлуката за управување со кредитниот ризик.

Класификацијата од ставот 1 од оваа точка МБПР ја врши за секоја одделна изложеност на кредитен ризик, на поединечна основа.

II. УТВРДУВАЊЕ НА ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА И НА ПОСЕБНАТА РЕЗЕРВА

3. По извршената класификација на изложеноста на кредитен ризик врз основа на точката 2 од оваа Одлука, МБПР врши исправка на вредноста на активните билансни побарувања, односно издвојува посебна резерва за активните вонбилансни побарувања, преку утврдување на сегашната вредност на идните парични текови кои ќе настанат врз основа на тие побарувања.

По исклучок на ставот 1 од оваа точка, МБПР ја утврдува исправката на вредноста за вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба согласно со делот II.1 од оваа одлука.

4. Износот на исправка на вредноста за активните билансни побарувања се утврдува како разлика помеѓу сметководствената вредност на билансните побарувања и нивната сегашна вредност. Сегашната вредност на активните билансни побарувања се добива со дисконтирање на очекуваните идни парични текови по тие побарувања со употреба на ефективната каматна стапка утврдена врз основа на договорот.

Ефективната каматна стапка е каматната стапка со чија примена сегашната вредност на сите идни парични приливи се изедначува со сегашната вредност на сите идни парични одливи. При пресметка на ефективната каматна стапка МБПР:

а) треба да ги земе предвид сите идни парични текови (приливи и одливи) кои се очекува дека ќе настанат согласно со договорните услови;

б) ќе ги земе предвид и сите платени и/или наплатени провизии и надомести кои претставуваат составен дел од ефективната каматна стапка на побарувањето;

в) нема да ги земе предвид провизиите и надоместите за вложување на депозит како обезбедување за побарувањето;

г) нема да ги земе предвид идните загуби поради кредитен ризик од побарувањето.

За потребите за дисконтирање на очекуваните идни парични текови се употребува ефективна каматна стапка, изразена на годишна основа.

Доколку поради финансиски потешкотии на клиентот, МБПР одобри измена на условите на кредитирање, во поглед на висината на каматата и периодите на отплата на обврските на клиентот, за дисконтирање на очекуваните идни парични текови се употребува ефективната каматна стапка, важечка пред измените на условите на кредитирање.

За дисконтирање на очекуваните идни парични текови од побарувања со променлива каматна стапка, МБПР ќе ја примени ефективната каматна стапка, согласно со договорот, важечка на денот на утврдување на сегашната вредност на очекуваните парични текови. Во овие случаи, ефективната каматна стапка се пресметува за целиот период на важност на договорот (не само преостанатиот период до достасување), со примена на каматната стапка, важечка на денот на утврдување на сегашната вредност на очекуваните парични текови.

По исклучок на став 5 од оваа точка, доколку каматната стапка на денот на утврдување на сегашната вредност е променета за помалку од 10% во однос на последната каматна стапка со која е извршено дисконтирање на идните парични текови, МБПР може да ја примени претходната ефективна каматна стапка која била применета при утврдување на сегашната вредност на очекуваните идни парични текови.

5. Износот на посебна резерва за активните вонбилансни позиции е еднаков на сегашната вредност на очекуваните идни парични текови врз основа на плаќа-

ња на МБПР по преземените потенцијални обврски и наплати од клиентот, дисконтирани со тековна пазарна цена на безризични хартии од вредност издадени во иста валута и со ист рок на достасување како валутата и рокот на достасување на очекуваното плаќање или наплата.

Доколку не постои тековна пазарна цена на безризични хартии од вредност со ист рок на достасување како рокот на достасување на очекуваното плаќање, утврдувањето на сегашната вредност на очекуваното плаќање врз основа на преземената потенцијална обврска на МБПР се врши со тековна пазарна цена на безризични хартии од вредност со најблиска рочност до рочноста на очекуваното плаќање.

6. МБПР не врши дисконтирање на очекуваните идни парични текови на изложеност на кредитен ризик со резидуален рок на достасување пократок од една година од датумот на утврдување на износот на загуба по основ на кредитен ризик. Во овој случај, износот на загуба е еднаков на разликата помеѓу сметководствената вредност на изложеноста на кредитен ризик и износот на очекуваните идни плаќања и наплати по оваа изложеност.

7. При утврдување на сегашната вредност на очекуваните идни парични текови, МБПР ја зема предвид и вредноста на обезбедувањето за тоа побарување, доколку:

а) Обезбедувањето претставува првокласен инструмент за обезбедување, согласно со точка 19 од Одлуката за управување со кредитниот ризик;

б) Обезбедувањето претставува безусловна неотповиклива гаранција од небанкарска финансиска и нефинансиска институција оценета најмалку со А- (согласно со рејтингот на Standard & Poor's), А3 (согласно со рејтингот на Moody's) или соодветен рејтинг од друга ремирирана меѓународна институција за кредитен рејтинг;

в) Средството земено како обезбедување претставува соодветно средство за наплата на побарувањето. Едно средство се смета за соодветно средство за наплата доколку се исполнети следните услови:

- постои функционален пазар за средството или за слични средства,

- постои информација за трансакции на купо-продажба на исти или слични средства во последните 3 месеци,

- информациите за постигнатите цени на купо-продажба на исти или слични средства се јавно достапни,

- наплатата од евентуална продажба на средството ставено како обезбедување (во случај на преземање на средството за наплата на ненаплатени побарувања) се очекува да се изврши во период не подолг од 12 месеци од датумот на преземање;

Доколку како обезбедување на побарувањето е заложен недвижен имот, покрај условите од став 1 од оваа потточка, МБПР е должна да поседува уредна документација за заложениот недвижен имот, која се состои од:

- нотарски акт со прилози за воспоставена хипотека над недвижниот имот, вклучително и клаузула за извршност;

- проценка на пазарната вредност на недвижниот имот, намалена за очекуваните трошоци за продажба кои ќе паднат на товар на МБПР, во моментот на воспоставувањето на хипотеката;

- имотен лист или друг доказ од надлежна институција за воспоставена хипотека на недвижниот имот;

- осигурителна полиса на недвижниот имот винкулирана во корист на МБПР;

- да има прв приоритет на реализација на заложениот недвижен имот во однос на останатите залогопримачи;

- да има право на контрола и физичка проверка на заложениот имот, на редовна основа;

- проценка на пазарната вредност на недвижниот имот, намалена за очекуваните трошоци за продажба кои ќе паднат на товар на МБПР, која МБПР е должна да ја обезбеди најмалку еднаш годишно. МБПР е должна да обезбеди проценка на пазарната вредност на имотот и во пократок период, доколку настане значителен пад на пазарните цени на сличен имот или доколку вредноста на обезбедувањето надминува 5% од сопствените средства на МБПР;

- проценката на пазарната вредност на недвижниот имот од алинеите 2 и 7 од овој став е извршена од страна на овластен проценител;

Доколку како обезбедување на побарувањето се заложи подвижна ствар, хартии од вредност, побарување и други права (во понатамошниот текст: рачен залог), МБПР е должна, покрај условите од став 1 од оваа потточка, да ги исполни и следните услови:

- да има уредна документација за рачен залог, согласно Законот за договорен залог;

- проценка на пазарната вредност на подвижната ствар, намалена за очекуваните трошоци за продажба, во моментот на воспоставувањето на обезбедувањето;

- да има доказ за упис во заложен регистар;

- да има прв приоритет на реализација на рачниот залог во однос на останатите залогопримачи;

- да има осигурителна полиса на заложената подвижна ствар, винкулирана во корист на МБПР;

- да има право на контрола и физичка проверка на рачниот залог, на редовна основа;

- да е извршена преоценка на пазарната вредност на подвижната ствар, намалена за очекуваните трошоци за продажба кои ќе паднат на товар на МБПР, најмалку еднаш во период од дванаесет месеци. Проценка на пазарната вредност на подвижната ствар е потребна и во пократок период доколку настане значителен пад на пазарните цени на тој или сличен имот или доколку вредноста на обезбедувањето надминува 5% од сопствените средства на МБПР,

- проценка на пазарната вредност на подвижната ствар од алинеи 2 и 7 од овој став треба да биде извршена од страна на овластен проценител.

8. При пресметката на сегашната вредност на очекуваните идни парични текови од побарувањето, вредноста на заложениот имот кој ги исполнува условите од точка 7 потточка в), се дисконтира за временскиот период на очекувана продажба на заложениот имот со цел наплата на побарувањето, ако се очекува дека имотот може да се продаде за период подолг од една година.

9. При пресметката на сегашната вредност на идните парични текови, обезбедувањето се вклучува најмногу до износот на вкупната изложеност на кредитен ризик, која е покриена со обезбедувањето.

10. Врз основа на сегашната вредност на активните билансни и вонбилансни побарувања, утврдена согласно со оваа глава, МБПР врши исправка на вредноста, односно издвојува посебна резерва, во рамките на следните граници:

- од 0% до 10% од изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категоријата на ризик "А";

- над 10% до 25% од изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категоријата на ризик "Б";

- над 25% до 50% од изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категоријата на ризик "В";

- над 50% до 75% од изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категоријата на ризик "Г";
- над 75% до 100% од изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категоријата на ризик "Д".

Износот на извршена исправка на вредноста, односно износот на издвоена посебна резерва не може да биде понизок од долната граница предвидена во став 1 од оваа точка за секоја одделна категорија на ризик.

Доколку при утврдување на сегашната вредност на секоја изложеност на кредитен ризик, МБПР утврди повисок износ на исправка на вредноста, односно посебна резерва од износот пропишан со став 1 од оваа точка за категоријата на ризик во која е класифицирана соодветната изложеност на кредитен ризик, таа е должна да изврши прекласификација на изложеноста на кредитен ризик во соодветната категорија на ризик која одговара на утврдениот износ на исправка на вредноста, односно посебна резерва.

11. По исклучок на точка 3 од оваа одлука, доколку МБПР не ја утврди сегашната вредност на активните билансни и вонбилансни побарувања, во тој случај, износот на исправка на вредноста, односно на посебна резерва за секоја изложеност на кредитен ризик, се утврдува со примена на горната граница утврдена во точка 10 од оваа одлука, во зависност од категоријата на ризик во која е класифицирана изложеноста на кредитен ризик.

МБПР не смее да го примени исклучокот од став 1 од оваа точка на изложеност на кредитен ризик за која била утврдена исправка на вредноста, односно посебна резерва преку утврдување на сегашната вредност на идните парични текови.

12. Утврдениот износ на дополнителна или ослободена исправка на вредноста за одделно побарување, МБПР сметководствено ја евидентира во билансот на успех на соодветна сметка за исправка на вредноста (загуби поради оштетување) на кредити и пласмани и на соодветна сметка за исправка на вредноста (оштетување на средствата) во рамки на сметките за активни билансни побарувања.

Утврдениот износ на дополнителна или ослободена посебна резерва, МБПР сметководствено ја евидентира во билансот на успех во рамки на сметката за посебна резерва за вонбилансна кредитна изложеност на поединечна основа и на сметката од пасивата за посебна резерва за вонбилансната кредитна изложеност на поединечна основа.

II. 1 Утврдување исправка на вредноста за вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба

13. Во случаите кога МБПР ќе оцени дека, согласно со точките 7 и 8 од Одлуката за управување со кредитниот ризик, вложувањето во хартии од вредност расположливи за продажба е оштетено, должна е да го утврди износот на исправка на вредноста кој е еднаков на негативната разлика помеѓу објективната вредност и амортизираната набавна вредност.

Објективната вредност на вложувањето во хартии од вредност расположливи за продажба се определува според неговата тековна пазарна цена на активен пазар.

Доколку должничката хартија од вредност не се тргува на активен пазар, МБПР ќе ја утврди објективната вредност преку дисконтирање на очекуваните идни парични текови од должничката хартија од вредност со употреба на тековната пазарна цена на слични хартии

од вредност издадени во иста валута и со ист или сличен рок на достасување како валутата и рокот на достасување на очекуваната наплата.

Доколку сопственичката хартија од вредност не се тргува на активен пазар, МБПР ќе ја утврди објективната вредност преку дисконтирање на очекуваните идни парични текови со употреба на тековна пазарна стапка на поврат за вложувања во слични финансиски инструменти.

14. МБПР сметководствено го евидентира утврдениот износ на исправка на вредноста за вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба, на следниов начин:

- ќе ја прекнижи состојбата на соодветната сметка во рамки на ревалоризациските резерви од резервите и ќе ја евидентира во билансот на успех на соодветна сметка за исправка на вредноста на средствата расположливи за продажба;

- ќе ја прекнижи состојбата од соодветната сметка за промени во објективната вредност на соодветната сметка за исправка на вредноста во рамки на сметките за вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба;

- ќе ги евидентира сите дополнителни износи на исправка на вредноста во билансот на успех на соодветна сметка за исправка на вредноста на средствата расположливи за продажба и на соодветната сметка за исправка на вредноста во рамки на сметките за вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба.

15. За должничките хартии од вредност расположливи за продажба за коишто МБПР во претходен период утврдила дека се оштетени, во случај на пораст на објективната вредност, МБПР сметководствено ќе го евидентира износот на ослободена исправка на вредноста во билансот на успех на соодветната сметка за исправка на вредноста на средствата расположливи за продажба и на соодветната сметка за исправка на вредноста во рамки на сметките за вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба.

Кога износот на новата објективна вредност ќе го надмине износот на утврдената исправка на вредноста, МБПР ја евидентира разликата како зголемување на објективната вредност на соодветната сметка од ревалоризациските резерви и на соодветната сметка за промени во објективната вредност во рамки на сметките за вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба.

МБПР не смее да врши ослободување на исправката на вредноста за вложувањата во сопственички хартии од вредност расположливи за продажба.

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

16. Покрај одредбите од Одлуката за управување со кредитниот ризик наведени во точка 2 од оваа одлука, МБПР е должна соодветно да ги применува и главите V и VI и точката 51 од Одлуката за управување со кредитниот ризик.

17. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“, а ќе се применува од 31.12.2009 година.

О.бр. 02-15/XI-2/2009
30 ноември 2009 година
Скопје

Гувернер и претседател
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
м-р **Петар Гошев**, с.р.

2915.

Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/2002, 51/2003, 85/2003, 40/2004, 61/2005 и 129/2006) и член 68 став 1 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2007 и 90/2009), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ПРОМЕНА НА КАМАТНИТЕ СТАПКИ ВО ПОРТФОЛИОТО НА БАНКАРСКИ АКТИВНОСТИ

I. Во Одлуката за управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски активности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 163/2008), се вршат следниве измени:

1. Во главата VI точка 28, датумот „30.11.2009“ се заменува со датумот „30.04.2010“.

2. Во главата VI точка 30, датумот „01.01.2010“ се заменува со датумот „01.07.2010“.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр. 02-15/XI-3/2009
30 ноември 2009 година
Скопје

Гувернер и претседател
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
м-р **Петар Гошев**, с.р.

2916.

Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/2002, 51/2003, 85/2003, 40/2004, 61/2005 и 129/2006) и член 68 став 1 точка 3 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2007 и 90/2009), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЛИКВИДНОСНИОТ РИЗИК НА БАНКИТЕ

I. Во глава V точка 46 од Одлуката за управување со ликвидносниот ризик на банките („Службен весник на РМ“ бр. 163/2008 и 66/2009) се вршат следниве изменувања и дополнувања:

1. Во ставот 3, зборовите: „од 01.07.2009 до 31.12.2009 година“ се заменуваат со зборовите: „од 01.01.2010 до 30.06.2010 година“.

2. Во ставот 4, зборовите: „Народната банка“ се заменуваат со зборовите: „Гувернерот на Народната банка“.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр. 02-15/XI-4/2009
30 ноември 2009 година
Скопје

Гувернер и претседател
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
м-р **Петар Гошев**, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ**2917.**

Врз основа на член 11 од Уредбата за определување на условите и начинот на доделување на национално спортско признание за врвно спортско достигнување и висината на паричниот надоместок („Сл. весник на РМ“ бр.127/2008), Агенцијата за млади и спорт, објавува

Л И С Т А
НА СПОРТИСТИ НА КОИ ИМЕ ДОДЕЛЕНО
НАЦИОНАЛНО СПОРТСКО ПРИЗНАНИЕ ЗА
2009 ГОДИНА

Ред. Бр.	Име и презиме на спортистот	Дата, месец, година на раѓање и место
1.	Нико Нестор	роден 10.06.1934 г., во Струга
2.	Елизабета Чолаковска Шпољариќ	родена 02.03.1953 г., во Скопје
3.	Милко Гуровски	роден 26.02.1963 г., во с.Жилче, Тетово
4.	Азис Сали	роден 01.05.1954 г., во Србија
5.	Зоранчо Шоров	роден 17.11.1961 г., во Штип
6.	Трајко Недев	роден 27.02.1973 г., во Неготино
7.	Драгољуб Јакимовиќ	роден 10.01.1964 г., во Куприја, Србија
8.	Весна Секуловска	родена 08.02.1973 г., во Скопје
9.	Владимир Георгиев	роден 27.08.1975 г., во Бугарија
10.	Димитар Бојациев	роден 24.02.1939 г., во Тулча, Романија
11.	Мирче Опелоски	роден 02.04.1955 г., во Охрид

Бр. 08-3822/1
26 ноември 2009 година
Скопје

Директор,
Драган Гурчевски, с.р.

2918.

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во Листата на категоризирани спортисти-Спортска надеж („Сл. весник на РМ“ бр. 110/2009), направени се технички грешки, поради што се дава следната

И С П Р А В К А
НА ЛИСТА НА КАТЕГОРИЗИРАНИ
СПОРТИСТИ – СПОРТСКА НАДЕЖ

Во објавената листа („Сл. весник на РМ“ бр. 110/2009), кај спортистот под реден број 18. месецот на раѓање „06.“, се заменува со бројот „03.“.

Кај спортистот под реден број 19., зборот „Скопје“, се заменува со зборот „Лиестал-Швајцарија“.

Кај спортистот под реден број 56., зборот „Скопје“, се заменува со зборот „Кавадарци“.

Кај спортистот под реден број 81., зборот „Чедомир“, се заменува со зборот „Коле“, а броевите „04.06.1989“, се заменуваат со броевите „26.11.1992“.

Кај спортистот под реден број 129., зборовите: „Владимир Гоце Спировски, роден 13.04.1990 г., во Битола“, се заменуваат со зборовите: „Душко Никола Шандов, роден 06.01.1990г., во Кавадарци“.

Кај спортистот под реден број 260., зборот „Борче“, се заменува со зборот „Горан“.

Кај спортистот под реден број 292., зборот „Александар“, се заменува со зборот „Сашко“.

Кај спортистот под реден број 347., зборот „Скопје“, се заменува со зборот „Прилеп“.

Кај спортистот под реден број 350., зборот „Ангелеска“, се заменува со зборот „Ангелеска“.

Кај спортистот под реден број 385., зборот „Милевски“, се заменува со зборот „Милески“.

Кај спортистот под реден број 437., месецот на раѓање „10.“, се заменува со бројот „08.“.

Кај спортистот под реден број 441., зборот „Скопје“, се заменува со зборот „Велес“.

Кај спортистот под реден број 445., зборот „Андоновска“, се заменува со зборот „Андова“, а бројот на месецот на раѓање „03.“, се заменува со бројот „08.“.

Бр. 08-3823/1
26 ноември 2009 година
Скопје

Директор,
Драган Гурчевски, с.р.

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

2919.

Врз основа на членовите 1, 5, 12, 16, 17 и 18 од Законот за државните награди („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/2006 и 54/2007), Одборот за доделување на државната награда „Св. Климент Охридски“, на седницата одржана на 18 ноември 2009 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО 2009 ГОДИНА ЗА НАЈВИСОКО ПРИЗНАНИЕ ЗА ДОЛГОГОДИШНИ ОСТВАРУВАЊА ВО ОБЛАСТА НА ВОСПИТАНИЕТО, ОБРАЗОВАНИЕТО, КУЛТУРАТА, УМЕТНОСТА, ЗДРАВСТВОТО, СПОРТОТ, ЗАШТИТАТА И УНАПРЕДУВАЊЕТО НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА И ВО СОЦИЈАЛНАТА ДЕЈНОСТ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Во областа на воспитанието и образованието, државната награда се доделува на:

- проф. д-р Елена Колева, класичен филолог и
- проф. д-р Рамиз Абдули, историчар.

II. Во областа на културата и уметноста, државната награда се доделува на:

- д-р Коста Балабанов, историчар на уметност и
- Бранко Цветкоски, писател.

III. Во областа на здравството, државната награда се доделува на:

- проф. д-р Лазар Лазаров, кардиолог.

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-4931/2
26 ноември 2009 година
Скопје

Претседател на Одборот
за доделување на државната
награда „Св.Климент Охридски“
акад. **Крум Томовски**, с.р.

ОСНОВНИОТ СУД СВЕТИ НИКОЛЕ

2920.

Претседателот на Основниот суд Св. Николе, Зоран Ѓошев, врз основа на одредбите од член 29 од Судскиот деловник („Сл.весник на РМ“ бр 71/07) за именување на постојани судски вештаци на ден 20.11.2009 година, го донесе следното:

Р Е Ш Е Н И Е

За постојани судски вештаци во Основниот суд Свети Николе СЕ ИМЕНУВААТ:

АГЕНЦИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И ОД СИТЕ ОБЛАСТИ

- Друштво за вештачења, инженеринг, графика и услуги „ЕКСИНГ“ ДООЕЛ Скопје, 02 2444 685 факс 02 2455 740 ул. „Јане Сандански“ бр. 67/2,

ОД ОБЛАСТА НА ЕКОНОМИЈАТА И СМЕТКОВОДСТВОТО

1. Киро Костов од Свети Николе ул. „Пионерска“ бр. 15-1/2 тел. 076 462 308;

2. Ставревски Јордан од Велес тел. 071 278-810 мб 0211963480017 ул. „Љувен Весов“ бр.128;

3. Михајлов Санде од Свети Николе ул. „11-та Македнска бригада“ бр. 59 тел. 032 442 224;

4. Томе Недевски од Скопје бул. „Асном“ бр. 561/24 тел. 02 2 434 023, 070 839 580;

5. Александар Рулевски ул. „Ладо Лапецот“ бр 11 Прилеп со престојувалиште во Скопје ул. „Коста Новачки“ бр 18/2-7;

6. Саздевска Петар Оливера од с.Ерџелија ул. „Гоце Делчев“ бр 5.

ОД ГЕОДЕТСКА ОБЛАСТ

1. ГЕОМАТЕ ПРО ИНГ ДОО од Свети Николе Плоштад „Илинден“ бб тел. 032 440 010 070 222 256;

2. ГЕО ЗИС инженеринг од Свети Николе ул. „Ленинова“ бб 032 444 545.

ОД МАШИНСКА ОБЛАСТ

1. Даче Димитров дипл. Машински инженер од Свети Николе ул. „Васка Циклева“ бр 30 тел. 032 440-270 моб. 070 773 160;

2. Велков Данчо дипл. Машински инженер-механизациони машини и возила од Свети Николе ул. „Ленинова“ бр. 63;

3. Павле Гугуловски дипл. машински инженер -отсек енергетика од Скопје ул. „Димче Митрев“ бр.22 тел.070 265 640 и 02 3295 554.

ОД ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

1. Кузелов Димитар дипл.агроном-сточарска насока од Свети Николе ул. „Карл Маркс“ бр.71;

2. Јорданче Петков дипл.земјоделски инженер-земјоделска техника од Свети Николе ул. „Питу Гули“ бр. 83/5 тел. 032 443-756, 078 252 426 и Email:jordance@kovgmail.com;

3. Младен Илиевски ул. „Сутјеска“ бр.69 Свети Николе;

4. Цвета Ѓоргиева дипл.земјоделски инженер-поледелска од Свети Николе ул. „11-та Мак. бригада“ бр. 41;
5. Јанев Делчо од Свети Николе ул. „Светиниколска“ бр. 13 032 442 284 075 775 710;
6. Делчо Илиев дипл.земјоделски инженер-лозароовоштар од Свети Николе ул. „Скопска“ бр.11 тел. 070 801 870.

ОД ОБЛАСТА НА ШУМАРСТВОТО

1. Љупчо Ивановски дипл. инженер по шумарство од Свети Николе ул. „Марика Б.Арсова“ бр.10 тел. 032 610 547 и 076 547 674.

ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО

1. Д-р Гордана Митева од Свети Николе ул. „Ангел Трајчев“ бр 18 тел. 032 441 045 моб. 071 245 575 emaildrmiteva@yahoo.com.
2. Д-р Панче Јосев од Свети Николе тел. 070 514-760;
3. Д-р Љупчо Арсовски од Свети Николе ул. „25-ти Мај“ бр 13 тел 075 593 773;
4. Д-р Анастасов Стојче-невропсихијатар од Свети Николе ул. „Питу Гули“ бр 83/4 тел 032 441 263 070 783 877;
5. Д-р Катерина Арсовска од Свети Николе ул. „Ленинова“ бр.1/2 тел. 070 686-999 e mail dr.katerinaarsovska@gmail.com;
6. Д-р Милановски Боровоје специјалист офталмолог-од Свети Николе ул. „Едвард Кардел“ бр. 9 тел. 032 442 237 076 537 469;
7. Д-р Ленче Здравко Јанева од Свети Николе ул. „Маршал Тито“;
8. Д-р Костанда Михајлова од Свети Николе ул. „Карпошев“ бр.122 те. 071-236-088;
9. Д-р Надица Стојкова од Свети Николе гинеколог од Свети Николе ул. „Септемвриска“ бр.39 тел. 444 900 070 243 922 и e mail nadica.gineko@gmail.com;
10. Д-р Аровска Лидија-стоматолог од Свети Николе ул. „Сутјеска“ бр. 6 тел. 032 441 812 075 554 574;
11. Д-р Нарциса Митева-стоматолог од Свети Николе ул. „Ударничка“ бр 8/7 тел. 032 443 648 440 497 070 322 373;
12. Д-р Мирјана Бабамова стоматолог ул. „Атинска“ бр.12-2-3 од Скопје тел.02 3074 027 и 070 877 347.

ОД ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО

1. Благој Стамболиев од Свети Николе 071 217 485;
2. Снежана Ѓорчева дипл.градежен инж.-хидротехника од Свети Николе ул. „Ударничка“ бр. 8/23 тел 032 441 377 и 070 303 423;

2. Иван Јовановски дипл.градежен инженер-хидротехника од Скопје ул. „Лихнида“ бр.4/1-23 тел.075 357 963 и 02 3295 439;
3. Јана Гугуловска дипл. инженер архитект од Скопје ул. „Димче Мирчев“ бр.22 тел.070 223 619 и 02 3231 348;
4. Златко Барамачев дипл.градежен инженер-ниска градба од Скопје ул. „Џумајска“ бр.40 тел.070 277 107 и 02 3085 074;
5. Делев Благоја дипл.градежен инженер - патишта и железници од Скопје ул. „Иво Лола Рибар“ бр.72-1/16 тел. 075 282 973;
6. Виолета Петрушевска дипл.архитект од Скопје ул. „Партизанска“ бр.8/35 тел. 075 357 659 и 02 3229 157;
7. Павлина Барамачева дипл градежен инженер-ниско градба од Скопје ул.„Џумајска“ бр.40 тел.070 277 107 и 02 3085 074;
8. Маркушоска Цветанка дипл.дипл.архитект-урбанизам од Скопје ул. „Рузвелтова“ бр.5а/1 стан 14а тел.070 20 80 10 и 075 40 25 10.

ОД ОБЛАСТА НА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ

1. Маја Јовановска од Куманово ул. „Бајрам Шабани“ бр. 98 тел.031 425 927 и 070 798 979 emailmaja_jl@yahoo.com;
2. Зоран Колев од Свети Николе ул. „11 Октомври“ бр. 45 тел. 075 405-576;
3. Саздов Зоран од Свети Николе ул. „Септемвриска“ бр.48 тел. 075 562 063 и 032 441 107. email zoranasazdovl@gmail.com;
4. Благој Давчевски од Св. Николе со стан на ул. „Септемвриска“ бр.98 тел. 032 443 606 и 443 118 и 075 618 854.

ОД ОБЛАСТА НА ВЕТЕРИНАТА

1. Д-р Оливер Ивановски од Св.Николе ул. „Моша Пијаде“ бр. 25 тел. 032-441-861 и 070 322-863 e-mail oivanovski@yahoo.com;
2. Спасев Кирил од Свети Николе ул. „Вера Циривири“ бр.9 тел.071 263 375.

ОД ОБЛАСТА НА ИНФОРМАТИКАТА

1. Горан Тафчиоски од Скопје дипл. електро-информатика ул. „Страшо Пинџур“ бр.7-3/46 тел. 075 357 649 и 02 3295 557.

ОД ОБЛАСТА НА ГЕОЛОГИЈА И ХИДРОЛОГИЈА

1. Петков Цветан дипл.рударски инженер од Скопје ул. „Авној“ бр.54/20 тел. 070 357 948 и 02 3295 184.

20 ноември 2009 година Основен суд Свети Николе
Свети Николе в.д. Претседател,
Зоран Ѓошев, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

